

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

И SAMSUNG ЌЕ "ВОЗИ" НА SYMBIAN

Со оглед на тоа што околу 80 отсто од "паметните" телефони се базирани на Symbian оперативен систем, воопшто не изненадува потегот на Samsung новиот модел SCH - D720 да го направи "поотракан". SCH - D720 тежи 110 грама (многу



мала тежина за Symbian телефон) и се проценува дека како модел ќе биде најголем ривал на Nokia 6670.

Карактеристики:

- Графички дисплеј со резолуција од 176 x 208 пиксели, 262. 000 бои;

- Дигитална камера 1.3 мегапиксели, ротирање на слика, разни ефекти, рамки, снимање на видео во трег формат, блиц;

- Оперативен систем Symbian 6.1;

- Димензии: 99 x 47 x 22 мм;

- Тежина: 110 грама;

Меморија:

- 64 MB кои се делат динамично меѓу телефонскиот именик, пораките, фотографиите и апликациите;

- RS - MMC конектор за дополнителни мемориски картички.

на туристички атракции, хотели, аеродроми.

Покрај овие "трактанци", некако веќе не е интересно да се спомнува опремата како USB port и камерата од 1.3 мегапиксели...



GOOGLE ДЕСКТОП ПРЕБАРУВАЧ

Во последно време сè повеќе се пишува за Google, а овој пат станува збор за Google Sidebar, нов вид toolbar, кој ќе се појави на страните од вашиот десктоп, а ќе доаѓа заедно со Google десктоп софтверот. Google Sidebar треба да му овозможи на корисникот добивање разни информации, како што се, временска прогноза, состојба на патиштата и слично, без отворање на пребарувачот. Програмот ќе се наоѓа од страна на десктопот и ќе ги следи On-line навиките на корисникот, како би донел вести кои најмногу го интересираат. На овој начин Google ќе дојде до голема база на податоци за навиките на корисникот, кои може да ги искористи во маркетиншки или во други цели, а не е исклучен ниту стравот од повреда на приватноста.



MOTOROLA A750 GPS

Наскоро тој, ќе се појави и од оваа страна на барата и веќе нема да претставува "привилегија". Приспособен за европскиот пазар, преклопникот A780 базиран на Linux оперативен систем и збогатен со приемник за глобално позиционирање, навигационен софтвер на Co-Pilot Live, мапи од NAVTEQ (водечка компанија за изработка на дигитални мапи) и импресивен touchscreen во боја.

Мапите се детаљно изработени до ниво на улици, а од голема корист е и базата

RADIO TAXI
Пулстарс
9177